

maxcom MM443 MK

Мобилен телефон MM443 Краток водич за користење

Забелешка : телефонот работи на GSM 900/1800 MHz WCDMA 900/2100 MHz мрежа.
LTE: 800/900/1800/2100/2600MHz. Пред да го вклучите, мора правилно да вметнете барем една SIM картичка.

1 Влез

Ова упатство за користење е објавено од производителот. Корекциите и исправките што произлегуваат од грешки, неточности во тековните информации и подобрувања на телефонот или софтверот може да се направат без претходна најава , но сепак ќе бидат вклучени во поновите верзии на упатството за користење. Повеќе информации и помош можете да добиете со посета на веб-страницата: www.maxcom.pl. Производителот ги задржува сите права за содржината содржана во ова упатство.

Авторските права и трговските марки споменати во овој документ остануваат сопственост на нивните соодветни сопственици. Копирањето, пренесувањето, складирањето или дистрибуцијата на сите или дел од материјалите заштитени со авторски права без претходна писмена согласност е забрането.

2 Технички спецификации

- Екран во боја: 2,31" QVGA 240x320,
- Големи копчиња со позадинско осветлување
- SOS копче (Емитива аларм и автоматски повикува и испраќа SMS до претходно дефинирани броеви)
- Броеви за брзо бирање (3-9)
- Едноставно мени, голем фонт, може да се зголеми
- Функција за слободни раце
- Телефонски именик - 1000 записи
- Функција за испраќање и примање на SMS и MMS
- FM радио, диктафон, плеер за аудио датотеки (MP3 / MIDI / WAV)
- Видео плеер (3GP/ AVI /MP4)
- Фенерче, калкулатор, будилник
- RAM + ROM: 48MB + 128MB
- Двојна SIM картичка: Нано SIM + Нано SIM
- Поддршка за картички: до 32GB
- mAh батерија
- Време на мирување: 330 часа (1 SIM)/260 (двојна SIM)*, време на разговор: 4 часа*
- Тежина на телефонот со батерија: 110 г
- Димензии: 132,1x58,4x14,19

*во зависност од условите и сигналот на мобилната мрежа

3 Содржина на сетот

- Мобилен телефон
- Полнач
- Полнач за работна површина
- USB кабел
- Батерија
- Водич за брз почеток

Забелешка : се препорачува да се чува пакувањето, може да биде корисно за евентуален транспорт. Ве молиме чувајте ја сметката, таа е составен дел од гаранцијата.

4 Додатоци

Користете само батерии, полначи и додатоци препорачани од производителот на овој телефон. Проверете каква дополнителна опрема е достапна кај вашиот продавач.

5 УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ



Забелешка : Ве молиме прочитајте ги следниве правила за да го минимизирате ризикот од злоупотреба на вашиот телефон.

- УПОТРЕБА: телефонот емитива електромагнетно поле кое може да има негативно влијание врз други електронски уреди, вклучително и медицинска опрема.

- Не смеете да го користите телефонот во области каде што е забранет, на пр. во болници, авиони, на бензински пумпи или во близина на запаливи материјали. Користењето на вашиот телефон на такви места може да ги изложи другите луѓе на опасност.
- Не го користете телефонот без соодветна опрема додека возите.
- Уредот и неговите додатоци може да содржат мали делови. Чувајте го телефонот и неговите компоненти подалеку од дофат на деца.
- СЕРВИС: Не вршете сами никакви поправки или модификации, сите дефекти треба да ги отстрани квалификуван сервис.
- ЧИСТЕЊЕ: телефонот не смее да се чисти со хемиски или корозивни супстанции.
- ФЕНЕР: не гледајте директно во светлосниот зрак.
- СЛУШЕН АПАРАТ: доколку корисникот има слушен апарат, внимателно прилагодете ја јачината на звукот на телефонот и соодветно поставете ја чувствителноста на слушниот апарат.
- ЕЛЕКТРОНСКА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: вашиот телефон е радио предавател кој може да се работата на електронска медицинска опрема или импланти како што се слушни апарати, пејсмејкери, инсулински пумпи итн. Препорачливо е да се одржува минимално растојание од 15 см помеѓу телефонот и имплантот. Можете да побарате совет за ова прашање од вашиот лекар или од производителите на овој тип опрема.
- ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА: За да го избегнете ризикот од демагнетизација, не оставајте електрични уреди во близина на вашиот телефон подолг временски период.
- ВОДООТПОРНОСТ: Телефонот не е водоотпорен. Чувајте го на суво место.
- ОТПОРНОСТ НА ПРАВ: телефонот не е отпорен на прашина, не го користете телефонот во средина со зголемена прашина.
- ЕКРАН: избегнувајте преголем притисок врз LCD екранот и користење остри алатки, бидејќи тоа може да го оштети.
- Не ги спојувајте терминалите на батеријата со метални предмети бидејќи тоа може да резултира со експлозија.
- Уредот не смее да биде изложен на ниски или високи температури, директна сончева светлина или висока влажност. Уредот не смее да се поставува во близина на грејна инсталација, на пр. радијатор, радијатор, рерна, шпорет за централно греење, камин, скара итн.
- Заштитете го вашиот слух!



Долготрајното изложување на гласни звуци може да го оштети вашиот слух. Слушајте музика на умерено ниво и не го држете уредот блиску до увото кога го користите звучникот.

- Доколку уредот не работи правилно, однесете го на поправка во најблискиот овластен сервисен центар или поднесете жалба до продавачот. Производителот не е одговорен за дефекти предизвикани од корисникот како резултат на неправилна употреба или непочитување на упатствата за работа.

6 ОПИС НА ЕКРАНот

	Мрежен сигнал		Нема SIM картичка/грешка
	Нема услуги		Недостаток на покриеност
VoLTE	Услугата VoLTE е активна	LTE	LTE покриеност
3G/ G	3G/2G покриеност		Режим на авион
	Нов СМС/MMC		Пропуштен повик
	Само вибрации (профил на состанок)		Исклучено (тивок профил)
	Активен профил „На отворено“		Роамингот е активен
	Алармот активен		Пренасочувањето на повици е овозможено
	Батеријата е полна		Батеријата е испразнета
Иконите може да се разликуваат во зависност од верзијата на софтверот		* Иконата се појавува и во национален роаминг кога претплатникот ја користи мрежата на друг оператор	

7 ОПИС НА ТЕЛЕФОНот



1	+/- копче	Зголемување/намалување на јачината на звукот Исклучи го тонот на свонење за време на дојдовен повик
---	-----------	--

- Икони што прикажуваат функции (табела подолу).
- Време
- Датум
- Име на оператор
- Опис на функционалните копчиња

2	Фенерче	LED диода што емитива бела светлина
3	Звучник за повик	Активно за време на разговорите
4	Приказ	Ги прикажува тековните процеси на телефонот во реално време
5	Навигациско копче нагоре	За да се движите нагоре низ прикажаната содржина на екранот
6	Лево функционално копче	Ги извршува задачите опишани во долниот лев дел од екранот
7	Десно функционално копче	Ги извршува задачите опишани во долниот десен дел од екранот
8	Зелена слушалка	Одговарање на дојдовни повици/дневник на повици
9	Црвена слушалка	Притиснете: отфрлање/запирање повици, излез на работна површина Притиснете и држете: вклучете/исклучете го телефонот
10	Навигациското копче надолу	За да се движите надолу низ прикажаната содржина на екранот
11	Нумеричка тастатура	Ви овозможува да внесувате броеви/карактери Копче 1 – притиснете и задржете за да ја повикате вашата говорна пошта. Копче 3+9 – притиснете и задржете за да повикате претходно програмиран број за брзо бирање.
12	Клуч 2 / ICE	Притиснете и задржете за да се прикаже менито ICE „Во случај на итна состојба“
13	Микрофон	
14	* клуч	За движење налево низ прикажаната содржина на екранот. Притискањето додека уредувате текст овозможува пристап до специјални знаци,
15	Клуч бр.	За движење надесно низ прикажаната содржина на екранот. Притискањето додека уредувате текст ви овозможува да ја промените тастатурата за внесување. Притиснете и држете за брзо да го промените профилот, т.е. нормално / нечујно / состанок.
16	0 копче	Притиснете и задржете за да го вклучите/исклучите фенерчето Камера - фотографирајте, започнете/паузирајте снимање видео
17	Контакти за полнење	Овозможува полнење со полнач за на работна површина
18	Женски USB-C приклучок	Ви овозможува да ја полните батеријата на телефонот и да го поврзете со компјутер преку USB-C кабел.
19	Женски приклучок за џек од 3,5 мм	Ви овозможува да поврзете слушалки
20	Држач за враца	Ви овозможува да монтирате јаке
21	Прекинувач за заклучување	За заклучување/отклучување, повлечете нагоре/надолу



	на тастатурата	
22	Отворање на капакот на батеријата	
23	Звучник	Активно за мултимедија/рингтонови
24	Камера	Ви овозможува да снимате фотографии/видео
25	SOS клуч	Притиснете и задржете: активирајте ја SOS постапката

8 ПОДГОТОВКА НА ВАШИОТ ТЕЛЕФОН

8.1 ИНСТАЛИРАЊЕ НА SIM КАРТИЧКАТА, SD КАРТИЧКАТА И БАТЕРИЈАТА

Телефонот поддржува нано SIM картички (4FF). Користењето други SIM картички може да ја оштети картичката или телефонот. SIM картичка ќе добиете од вашиот оператор. Чувајте ја SIM картичката подалеку од дофат на деца. Секое триење или свитување може лесно да ја оштети SIM картичката, затоа бидете особено внимателни при вметнување, вадење и складирање.

Забелешка : Не ја вметнувајте или вадете SIM-картичката додека телефонот е поврзан со полначот. Пред да ја извадите батеријата од телефонот, проверете дали телефонот е исклучен.
Вметнете ја SIM-картичката во слотот со позлатените конектори свртени надолу, по избор инсталирајте долга SIM-картичка или microSD мемориска картичка. Инсталирајте ја батеријата. Погледнете ги цртежите подолу:



8.2 ПОВРЗУВАЊЕ НА НАПОЈУВАЊЕТО И ПОЛНЕЊЕ НА БАТЕРИЈАТА

За да обезбедите правилно функционирање на телефонот, користете само полнач и батерија препорачани од производителот. Користењето батерија од трета страна може да го оштети телефонот и да ја поништи гаранцијата.



Ако батеријата е испразнета, телефонот автоматски ќе се исклучи. Не ја оставајте батеријата испразнета долго време, во спротивно тоа може негативно да влијае на нејзиниот квалитет и век на траење.

Внимание! За да не ја оштетите батеријата и телефонот, треба: да проверите дали батеријата е правилно инсталирана пред полнење и да не ја вадите батеријата за време на процесот на полнење. Во случај на долготрајно празнење, откако ќе ја поврзете батеријата за полнење, почекајте неколку минути пред да го вклучите телефонот. Батеријата не смее да се чува во близина на извори на топлина. Прегревањето може да предизвика физичко оштетување на батеријата.

8.2.1 ПОЛНАЧ ЗА РАБОТНА ПОВРШИНА

Прво, поврзете го USB-C кабелот со полначот за на маса, а потоа поврзете го напојувањето со штекерот. Телефонот треба да се вметне во полначот така што контактите што се наоѓаат на дното од кукиштето се порамнуваат со контактите што се наоѓаат во полначот за на маса.

8.2.2 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА СЛАБА БАТЕРИЈА

Кога батеријата е слаба, телефонот ќе ве извести за потребата од поврзување за полнење со пораката „Слаба батерија“ и со звучен сигнал (доколку се овозможени звуци за предупредување во профилот). За да го оневозможите/озможите звукот за предупредување, одете во: MENU>Поставки>Профили>Опции>Поставки>Други звуци за известувања> Предупредување за слаба батерија

9 ВКЛУЧУВАЊЕ И ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ТЕЛЕФОНот

За да го вклучите телефонот, притиснете и држете го црвеното копче на слушалката. По некое време, екранот треба да светне. По вклучувањето, на екранот ќе се прикаже поле за внесување на PIN кодот (доколку е овозможена безбедноста на SIM картичката). По вклучувањето,

телефонот автоматски ја пребарува мрежата. Доколку телефонот детектира овластена мрежа, на екранот ќе се појави симболот за јачина на сигналот. Доколку мрежата не е пронајдена, можете да правите само итни повици или да користите функции кои не се за комуникација. За да го исклучите телефонот, притиснете и држете го црвеното копче на слушалката, а потоа потврдете со притискање на копчето OK.

10 БЕЗБЕДНОСНИ КОДОВИ

10.1 ПОШТЕНСКИ КОД

Ова е приватниот идентификациски код на вашата SIM картичка и го обезбедува вашиот оператор. PIN2 кодот го обезбедува операторот со SIM-картичките. Некои SIM-картички не го поддржуваат овој код. Внесувањето на погрешен ПИН код 3 пати по ред ќе ја блокира SIM-картичката. Може да се отклучи со PUK-кодот. За повеќе информации во врска со ова, контактирајте го вашиот мрежен оператор.

10.2 ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ТЕЛЕФОНот

Кодот за заклучување на телефонот ги спречува другите да го користат вашиот телефон без овластување (оригиналниот телефонски код е 1234). Користејќи го вашиот телефонски код, можете да ги блокирате другите да ги користат избраните поставки на вашиот телефон.

11 ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ТАСТАТУРАТА

За да ја заклучите/отклучите тастатурата, користете го лизгачот од десната страна на телефонот со поместување во спротивна положба, т.е. горе/долу. Можете да го користите и следниов метод за да ја заклучите/отклучите тастатурата. Притиснете го левото функционално копче (MENU/Отклучи) и потоа *. За време на дојдовен повик, нема потреба да ја отклучувате тастатурата.

11.1 АВТОМАТСКО ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ТАСТАТУРАТА

За да овозможите автоматско заклучување на тастатурата, изберете: МЕНИ > Поставки > Безбедност > Автоматско заклучување на тастатурата. Потоа изберете го времето на неактивност по кое тастатурата автоматски ќе се заклучи и потврдете ја избраната позиција со левото функционално копче „OK“.

12 ВНЕСУВАЊЕ ТЕКСТ

За да напишете текст, притиснете го соодветното копче додека не се прикаже саканата буква. Празно место – притиснете го копчето 0. Точка, запирка и други знаци – притиснете го копчето 1 неколку пати. За да внесете симбол или посебен знак, притиснете *. Можете да го промените методот на внесување со притискање на копчето #. Достапни се:

- Абс – по точката голема буква,
- абс – мали букви,
- АБЦ – големи букви,
- 123 – цифри.

13 УПАТУВАЊЕ ПОВИЦИ

Во режим на подготвеност, внесете го телефонскиот број што сакате да го повикате. Притиснете го десното функционално копче „Избриши“ за да ги избришете внесените неважечки податоци. Откако ќе го внесете точниот број, притиснете го зеленото копче на слушалката

1. Бирање локалитети.

Некои локални броеви не можат директно да се контактираат и потребно е прво да се јавите во телефонската централа или градската линија, а потоа да го бирате бројот на локалот.

2. Упатување меѓународен повик .

За меѓународни повици, мора да внесете „00“ или „+“ пред бројот. За да внесете „+“ користете го копчето „*“.

3. Бирање број од телефонскиот именик .

Внесете Контакти преку менито, користете ги навигациските копчиња нагоре/надолу за да пронајдете контакт или внесете дел од името што го барате. Притиснете ја зелената слушалка

4. Бирање број од историјата на повици .

Влезете во Дневникот на повици (притиснете ја зелената слушалка во режим на подготвеност или влезете преку менито), користете ги навигациските копчиња нагоре/надолу за да го изберете посакуваниот контакт.

5 Брзо бирање – копчиња 3-9

Во режим на подготвеност, притиснете и задржете го соодветното копче за да остварите повик.

13.1 ОДГОВАРАЊЕ НА ПОВИЦИ

За да одговорите на дојдовен повик, притиснете ја зелената слушалка. За да одбиете дојдовен повик, притиснете го црвеното копче на слушалката

14ICE контакти

Можете да бирате до 5 броеви за итни случаи. Дополнително, оваа функција ви овозможува да дадете лични и медицински информации што можат да им бидат корисни на спасувачите. За да додадете/отстраните/уредите контакт, држете го притиснато копчето ICE 2 > изберете ICE Contacts > изберете ја ставката што сакате да ја промените, притиснете го левото функционално копче Опции, уредете го, избришете го или увезете го бројот од контактите и притиснете „ОК“

За да додадете информации за сопственикот, држете го притиснато копчето 2 ICE, изберете Информации за сопственикот, потоа пополнете: Име, Страда од, Алергии, Крвна група и потврдете со копчето ОК.

15SOS копче

Можете да го овозможите или оневозможите копчето SOS. За да го направите ова, изберете Мени > Поставки > SOS > Статус > Овозвозможи/Оневозвозможи. За да ја активирате SOS постапката, со осветлен дисплеј, притиснете и држете го копчето SOS

Телефонот ќе активира аларм (доколку е овозможено), ќе испрати SMS порака за аларм (доколку е овозможено во SOS опциите) и автоматски ќе ги повика броевите дадени во делот за контакти со ICE. Доколку контактите со ICE не се додадени, повикот ќе се упати на бројот за итни случаи 112. Доколку SOS е случајно активиран, притиснете ја црвената слушалка или десното функционално копче „Назад“.

Забомнете! Доколку добиете гласовна порака додека се обидуваате да упатите итен повик на даден број, телефонот ќе претпостави дека повикот е воспоставен и SOS постапката ќе заврши.

15.1 СОС ПОРАКА

Можете да овозможите или оневозможите испраќање SOS пораки во режим на итни случаи. За да го направите ова, изберете Мени > Поставки > SOS > Испрати SOS SMS > Овозвозможи/Оневозвозможи Можете да го промените текстот на SMS пораката што се испраќа во постапката за аларм. Стандардно, текстот е: „SMS за аларм! Јави ми се “. За да ја промените содржината на вашата SOS порака, изберете: Мени > Поставки>SOS>SOS SMS порака. Внесете го точниот текст и притиснете Зачувај.

15.2 ОНЕВОЗМОЖУВАЊЕ НА SOS АЛАРМОТ

Можете да го вклучите/исклучите звукот на алармот кога правите SOS повик. За да го направите ова, изберете: Мени > Поставки > SOS > SOS аларм > Овозвозможи/Исклучи.

16 БРОЈ ЗА ИТНИ СЛУЧАИ

Можете директно да го бирате бројот за итни случаи 112 без SIM картичка. Бројот 112 е европскиот број за итни случаи.

17 ЗАЧУВУВАЊЕ НА КОНТАКТИ

Во режим на подготвеност, изберете го посакуваниот број (или изберете од листата на повици) > притиснете го копчето Опции > Додај во контакти, притиснете ОК, изберете каде сакате да го зачувате (како нов контакт или додадете го бројот на постоечки контакт), изберете ја меморијата (Телефон или SIM) и внесете го името на контактот > Зачувај Ако сте избрале да го зачувате контактот на вашиот телефон, можете да додадете фотографија, дополнителен број или да го промените тонот на звонење.

18 ЕДНОСТАВНО БИРАЊЕ

За да доделите број на копче, во MENU изберете :

Контакти>Опции>Друго>Брзо бирање>ОК Изберете на кое копче сакате да доделите број и притиснете ОК Внесете го бројот или изберете број од вашата листа со контакти, притиснете ОК за да зачувате

19 СМС И ММС ПОРАКИ

Телефонот ви овозможува да испраќате и примате SMS текстуални пораки и MMS мултимедијални пораки. Кога иконата ќе се појави на екранот, ☎тоа значи дека има барем една непочитана порака. За да влезете во **МЕНУТО за СМС пораки**, изберете Мени>Пораки>Влезно сандаче во режим на подготвеност. Кога вашето сандаче ќе биде полно, ќе видите порака дека меморијата за пораки е полна. Избришете ги пораките од вашето сандаче за да го решите проблемот.

19.1 ПИШУВАЊЕ И ИСПРАЌАЊЕ ПОРАКИ

- Во менито, изберете Пораки
- Изберете Напиши порака
- Додадете контакт од вашиот телефонски именик или внесете го посакуваниот број
- Притиснете го копчето НАДОЛУ за да одите на внесување порака, внесете ја вашата порака.
- Притиснете Опции>Испрати Ако сакате да испратите порака до неколку луѓе, при внесување на бројот, додадете друг број по точка-запирка или додадете броеви зачувани во телефонскиот именик. За да ја зачувате пораката, притиснете Опции > зачувај како порака. Нацрт (пораката ќе биде зачувана во папката Нацрти). Притиснете Опции>Додај за да вметнете информации за контакт зачуван во телефонскиот именик, да додадете фотографија, да додадете емотикон, да вметнете шаблон итн.

19.2 ЧИТАЊЕ И ОДГОВАРАЊЕ

Кога на екранот ќе се појави иконата за непочитана порака или сакате да ги прочитате примените пораки, изберете во MENU: Пораки>Влезно сандаче>Пребрај ја саканата порака Притиснете го копчето Опции:

- Прикажи – прикажи ја пораката,
- Одговор – испраќање SMS/MMS порака до испраќачот,
- Избриши – избриши ја текковната порака,
- Избриши сè – избриши ги сите пораки од влезното сандаче,
- Повик – воспоставување повик до испраќачот,
- Премести – промени каде се складираат пораките,
- Означи – можност за означување на избрани пораки,
- Сортирај – промена на категоријата за сортирање на пораките,
- Извоз на SMS – можност за извоз на пораки во друга папка,
- Додај испраќач во – можност за додавање испраќач во телефонскиот именик,
- Избриши од истиот број – избирај и бриши пораки од еден испраќач,

- Додај на црна листа – можност за додавање број на црната листа, што ќе резултира со блокирање на повици и текстуални пораки за овој телефонски број.

19.2.1 ПОСТАВКИ ЗА ПОРАКИ

Влезете во МЕНИ и изберете: Пораки>Поставки>СМС/ММС Можете да поставите центар за пораки, важност на пораките, вклучување/исклучување на извештаи за испорака, вклучување/исклучување на зачувување на испратени пораки, избор на место за зачувување на пораките итн.

20 ГЛАСОВНА ПОШТА

Говорната пошта е услуга на операторот што ни овозможува да оставаме гласовни снимки кога некој не може да нè контактира. За да дознаете повеќе, контактирајте го вашиот оператор. Можете да го добиете вашиот број на говорна пошта од вашиот давател на услуги. Изберете го бројот: Мени > Пораки > Сервер за говорна пошта, а потоа внесете го бројот на говорна пошта. Откако ќе го држите притиснато копчето 1 на тастатурата во режим на подготвеност, говорната пошта ќе се активира.

21 ЈАЗИК

МЕНИ>Поставки>Телефон>Јазик на менито Ви овозможува да го промените јазикот на менито на телефонот. Доколку случајно поставите странски јазик, за да го промените на точниот, притиснете во режим на подготвеност -Лево функционално копче -2x Врв - ПРИБЛИЖНО - 1x ДОЛУ>ОК - 1x ДОЛУ>ОК>ОК изберете го точниот јазик и притиснете ОК.

22 ЦРНА ЛИСТА

МЕНИ > Поставки > Безбедност > Црна листа > Поставки за црната листа:

- Блокирај повици
- Блокирај пораки

Кога опцијата е активирана и броевите се додаваат на црната листа, телефонот автоматски ги отфрла повиците и/или текстуалните пораки од броевите внесени на листата. За брзо додавање број на црната листа, изберете го посакуваниот број од дневникот на повици и притиснете Опции>Додај во црна листа За да проверите кои броеви се на црната листа, изберете: МЕНИ > Поставки > Безбедност > Црна листа > Црна листа За да отстраните од црната листа, изберете даден број во Црната листа>Опции>Избриши

23 РЕЖИМ НА АВИОН

За да овозможите/оневозможите режим на авион (услугите на мобилната мрежа се исклучени), изберете: МЕНИ>Поставки>Повици>Двојна SIM>Режим на подготвеност>Режим на авион

24 ДВОЈНА SIM КАРТИЧКА

МЕНИ>Поставки>Конекции>Двојна SIM картичка Можете да изберете која/кои картичка/и да бидат активни, името на SIM-картичката и која SIM-картичка да биде поставена да одговара по дифолт.

25 ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕФОНОТ

25.1 ЗВУЧНИ ПРОФИЛИ

За да ги промените звуците, изберете: MENU > Поставки > Профили > Опции > Поставки

За брзо менување на јачината на звонењето во режим на подготвеност, користете ги страничните копчиња за јачина на звук за да ја поставите јачината на звукот од 0 до 9 (јачината на звукот не може да се промени во режимите „Тивко“ и „Состанок“)

За брзо менување на јачината на звукот на повикот, користете ги страничните копчиња за јачина на звук за време на повик за да ја поставите јачината на звукот од 1 до 9, поставките ќе бидат запомнети за во иднина.

25.2 ГОЛЕМИНА НА ФОНТ

За да ја промените големината на фонтот во менито, изберете: МЕНИ > Поставки > Приказ > Големина на фонт

25.3 ПОСТАВУВАЊЕ КРАТЕНКИ

МЕНИ>Поставки>Телефон>Поставки за кратенки Можете да ги промените стандардните поставки за кратенки за навигациските копчиња НАГОРЕ и ДОЛУ

26 АЖУРИРАЊЕ НА СОФТВЕР

За да проверите за ажурирања, изберете MENU > Поставки > Провери за ажурирања. Преносот на податоци мора да биде овозможен (МЕНИ > Поставки > Мрежа > Пренос на податоци). Доколку преносот на податоци е вклучен, телефонот може постојано да биде поврзан на интернет и автоматски да проверува за ажурирања. За да се избегнат дополнителни трошоци, се препорачува да се користат дополнителни пакети за податоци или тарифи достапни од Операторот.

27 ИНФОРМАЦИИ ЗА БАТЕРИЈАТА

Телефонот има батерија што може да се полни со полначот вклучен во комплетот. Времето на работа на телефонот зависи од различни услови на работа. Пократкото време на работа е значително под влијание на тоа колку сме оддалечени од релејната станица и должината и бројот на разговори. Додека се движите, телефонот постојано се префрла помеѓу релејните станици, што исто така има значително влијание врз времето на работа. По неколку стотици полнења и празнења, батеријата природно ги губи своите својства. Доколку забележите значително намалување на перформансите, купете нова батерија. Користете само батери препорачани од производителот. Не го оставајте полначот поврзан подолго од 2-3 дена. **Забелешка** : Не го чувајте телефонот на места со previsоки температури. Ова може да има негативно влијание врз батеријата и самиот телефон. Никогаш не користете батерија со видливи оштетувања. Ова може да резултира со краток спој и оштетување на телефонот. Батеријата мора да се вметне според поларитетот. Оставањето на батеријата на места со претерано високи или ниски температури ќе го намали нејзиниот век на траење. Батеријата треба да се чува на температура од 15°С до 25°С. Ако во телефонот се вметне ладна батерија, телефонот може да не функционира правилно и постои ризик од оштетување.

28 ИНФОРМАЦИИ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Забелешка : Овој апарат е означен во согласност со Европската директива 2012/19/EУ со симболот за прецртана корпа за отпадоци. Таквото означување информира дека оваа опрема, по истекот на рокот на употреба, не може да се отстрани со друг отпад од домаќинството.

Забелешка : оваа опрема не смее да се фрла како комунален отпад!!! Производот треба да се отстрани преку селективно собирање на места подготвени за оваа намена.

Правилното ракување со отпадната електрична и електронска опрема помага да се избегнат штетни последици по здравјето на луѓето и природната средина што произлегуваат од присуството на опасни компоненти и неправилното складирање и преработка на таквата опрема. За да се овозможи рециклирање на материјалите што се користат во производството на пакување за телефони, применете ги правилната за сортирање на материјалите утврдени локално за овој вид отпад.



НЕ ФРЛАЈТЕ БАТЕРИИ ИЛИ АКУМУЛАТОРИ ВО ПОЖАР!

29 ИНФОРМАЦИИ ЗА SAR

Овој модел ги исполнува меѓународните упатства за изложеност на радио бранови. Овој уред е предавател и приемник на радио бранови. Дизајниран е да не ги надминува ограничувањата за изложеност на радио бранови препорачани од меѓународните упатства. Овие упатства се развиени од независната научна организација ICNIRP и вклучуваат безбедносна маргина за да се обезбеди заштита на сите лица без оглед на возраста и здравјето. Овие упатства користат единица за мерење наречена Специфична стапка на апсорпција (SAR) - специфична апсорпција. Вредноста на SAR се мери при највисока моќност на предавање, а вистинската вредност кога уредот работи е обично пониска од нивото наведено погоре. Ова се должи на тоа што нивото на моќност на уредот автоматски се менува за да се осигури дека уредот го користи само минимумот потребен за поврзување со мрежата. Иако може да има разлики во вредностите на SAR помеѓу моделите на телефони, па дури и различни позиции на употреба, сите тие се во согласност со прописите за безбедно ниво на зрачење. Светската здравствена организација изјави дека тековните истражувања покажале дека нема потреба од никакви посебни ограничувања за користење на мобилни уреди. Тој исто така нагласува дека ако сакате да го намалите влијанието на зрачењето, треба да ги ограничите времетраењето на разговорите или да користите слушалки или звучник за време на разговорот за да не го држите телефонот блиску до вашето тело или глава.

Највисока измерена SAR вредност во тестовите	Ограничување
SAR - уред монтиран на глава	0,953 W/kg 10 g 2,0 W/kg
SAR - уред на торзото (растојание 5 мм)	0,856 W/kg 10 g 2,0 W/kg
Коефициент на SAR – уред на екстремитетот (растојание 0 mm)	1,351 W/kg 10 g 4,0 W/kg

Вредностите на SAR може да варираат и во зависност од националните барања за известување и тестирање и фреквенцискиот опсег на мрежата.

30 ФРЕКВЕНТЕН ОПСЕГ И МАКСИМАЛНА МОЌНОСТ НА УРЕДОТ

Систем	Фреквентен опсег	Максимална емитирана моќност
GSM 900	880 -915MHz	34,38dBm
GSM1800	1710-1785MHz	31,50dBm
WCDMA опсег I	1920-1980MHz	23,63 dBm
WCDMA опсег VIII	880-915MHz	23,59 dBm
LTE опсег 1	1920-1980MHz	23,33dBm
LTE опсег 3	1710-1785MHz	23,36dBm
LTE опсег 7	2500-2570MHz	22,83 dBm
LTE опсег 8	880-915MHz	23,53 dBm
LTE опсег 20	832-862MHz	23,29dBm
Комуникација со краток дomet	2402-2480MHz	3,08 dBm
FM радио	87,5 MHz -108 MHz	-

30.1 Полнач

Надворешното напојување за телефонот е во согласност со Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2019/1782

ИД на модел	Патнички полнач DCS38-0500550E
Влезен напон	Наизменична струја 100-240V
Влезна фреквенција на наизменична струја	50/60Hz
Излезен напон	Еднонасочна струја 5.0V
Излезна струја	0,55A
Излезна моќност	2,75W
Просечна ефикасност за време на работа	70,6% (230V) 73,47% (115V)
Ефикасност при ниско оптоварување (10%)	-
Потрошувачка на енергија во состојба без оптоварување	0,04 W (230 V) 0,06 W (115 V)

31 ПОЕДНОСТАВЕНА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООБРАЗНОСТ НА ЕУ

Maxcom SA со ова изјавува дека типот на радио уред: Мобилен телефон MAXCOM MM443 е во согласност со Директивата 2014/53/EУ и Директивата 2011/65/EУ (RoHS) Целосниот текст на декларацијата за сообразност на ЕУ е достапен на следната интернет адреса: <http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Забелешка Ова упатство е само за информативни цели. Некои од опишаните карактеристики и опции може да се разликуваат во зависност од софтверот и земјата. Доколку е потребна техничка поддршка, препорачуваме да контактирате со техничкиот оддел на 32 325 07 00 или да испратите е-пошта на serwis@maxcom.pl **Нашата веб-страница:** <http://www.maxcom.pl/>

Правилни услови за работа на телефонот и батеријата зависат од локалната мрежна средина, SIM-картичката и употребата на телефонот. Производителот не е одговорен за какви било последици предизвикани од неправилна употреба, злоупотреба или непочитување на упатствата. Производителот го задржува правото да менува или воведува промени без претходна најава.

МАКСКОМ СА
Товарова 23а
43-100 Тихи
Полска
тел.: 32 327 70 89
www.maxcom.pl
е-пошта: office@maxcom.pl

